

Неделна Тема	Мама се радува
Содржина на денот	Пак ни дојде пролетта
Возраст	3-4 години
Воспитувач	Даниела Раичковиќ
Дневни активности	
Здрави и безбедни навики	Разговор за тоа како можеме да го зачуваме нашето здравје (редовно да ги миеме рацете, да јадеме здрава храна зошто е полна со витамини, да вежбаме и шетаме на чист воздух)- Слика 1, 2, 3,4
Активности	<p>1. „Пак ни дојде пролетта“- обработка на песна</p> <p>Активностите ги започнуваме со разговор по слика за карактеристиките и промените во природата во годишното време пролет. (сл.5, 6) Времето е поубаво, сонцето потопло не грее, разеленува тревата, цутат овошните дрвја, цутат првите пролетни цвеќиња, се буди природата. Исто така се будат инсектите и животните во шумата, птиците се враќаат кај нас, се е убаво, мирисно и цветно.</p> <p>Потоа слушнете ја песната „Пак ни дојде пролетта“ повеќе пати. Објаснете ги непознатите зборови на Вашето дете и заучете ја постапно строфа по строфа. Може да ја повторувате повеќе пати.</p> <p>Активностите може да ги завршите со прошетка во блискиот парк каде детето може да ги набљудува и воочува промените во природата.</p> <p>Во прилог линк од песната :</p> <p style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">Поточиња 2013 – Матеа Илиеска и Јована Коштровска- „Пак ни дојде пролетта “ (Official Video)</p>